




03 Март, 2017
0.7278

- [Маркетинг](#)
- [Импресум](#)
- [Контакт](#)
- 
- 
- 



- [Економија](#)
- [Финансии](#)
- [Македонија](#)
- [Агробизнис](#)
- [Анализа](#)
- [Мои пари](#)
- [Балкан](#)
- [Свет](#)
- [Стил](#)
- [Колумни](#)
- [Инвестиции](#)

пр: економија

[Search](#)

ALK 5650.44 0.63%  BESK 11517.5 1.04%

Црн јубилеј на ЗНМ: Наместо роденден, новинарски штрајк



Објавено во: [Македонија](#) 17 Февруари, 2017



На роденденот на Здружението на новинарите на Македонија, новинарите во весниците „Дневник“, „Утрински весник“ и „Вест“ стапуваат во штрајк. Вработените под капата на компанијата МПМ бараат исплата на плати и хонорари и одговори од менаџментот за иднината на фирмата.

Ден на македонското новинарство

Точно пред 71 година во салата на Градскиот народен одбор во Скопје, новинарите од следниве скопски редакции: „Нова Македонија“, „Трудбеник“, „Единство“, Радио Скопје и дописништвото на агенцијата Танјуг го основаа првото здружение на новинарите во историјата на Македонија. За прв претседател едногласно беше избран Мито Хаџивасилев – Јасмин, одговорен уредник на „Нова Македонија“.

Визијата на ЗНМ, оттогаш, па до денес е: „Новинарите да работат во медиуми каде се обезбедени основните права и слободи, гарантирани професионалните и материјалните услови за работа, постои висока солидарност меѓу нив во случаи на прекршување на слободата на изразување и се потврдени професионалните стандарди, етика и интегритетот на новинарската професија“.

Но, визијата на новинарите е попречена од мисијата на политичарите и бизнисмените.

Пред штрајкот смена во сопственичката структура

Непосредно пред почетокот на штрајкот, бизнисменот Јордан Камчев со фирма „Орка холдинг“ и Јана Станисавлева со фирмата „Интернет Инвестмент Груп“ излегоа од сопствеништво на компанија „Графички центар“ која пак го поседува „МПМ“. Сега сопственик на „Графички центар“ е „Издаваштво Телеграф“.

На „Телеграф“ пак сопственик е „Медиа принт Македонија“. Од компанијата на Камчев, „Орка холдинг“, соопштија дека пред два месеца е донесена одлуката за истапување од сопственоста, но дека јануарската плата ќе им биде исплатена на вработените.

„Сите обврски кои компанијата ги имаше кон вработените заклучно со 31.12.2016 година се подмирани. Во наредните денови ќе се подмират и обврските кон платите за месец јануари 2017 година“, се наведува во соопштението на „Орка холдинг“ испретено доцна попладнево.

Весниците ќе се печатат, неизвесноста ќе продолжи

Штрајкот утре ќе трае четири часа, а од понеделник ќе се зголеми на шест часа. Весниците ќе излегуваат, но во кој формат ќе биде познато денеска. Дознаваме, дека речиси 90 проценти од новинарите застанале зад штрајкот. Освен неколкумина новинари и уредници кои одбиле да се потпишат на списокот на штрајкувачи.

Вработените бараат средба со менаџментот, но и покрај обидите за разговор, најдоа на сид од другата страна. Неизвесноста кај нив, по промената на сопственичката структура, сега е уште поголема, бидејќи не знаат дали весниците ќе се продаваат на друг газда или најлошата варијанта е да има нови откази или пак згаснување на дел од медиумите.

МПМ е издавач на весниците „Дневник“, „Утрински весник“, „Вест“, „Македонски спорт“, порталот „Телеграф“ и магазинот „Теа модерна“.

J.M.



Спонзоран линк

[Дали сакате да добиете 50€ реални пари за тргување на глобалниот финансиски пазар и започнете да заработувате пари? Регистрирајте се овде и почнете да тргувате со 50 евра на светската берза.](#)

Можеби ќе ве интересира

[Нападнати ученици во автобуси - Се повторуваат ли црните сценарија?](#)

Нападнати ученици во автобуси - Се повторуваат ли црните сценарија?



[Деца се злоупотребуваат за протестите - родителите загрижени, реагира и Средношколскиот пленум](#)